

Службен весник

на Република Македонија

Број 125

8 октомври 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3073. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	2	3078. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6
3074. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	2	3079. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6
3075. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	2	3080. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
3076. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија...	4	Огласен дел	1-56
3077. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3073.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ- НИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движните ствари – три учебници на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на економијата, во вкупна количина од 2.550 примероци, и тоа:

РБ	Наслов на учебникот и автор	Издавачка кука	МК ISBN	Број на страници	Количина (примероци)
1	„Essential of econometrics (3/e)“ („Основи на економетријата“) од авторот D.Gujarati (Д. Гујарати)	Друштвото за новинарско-издавачка и печатарска дејност „НАМ-ПРЕС“ ДООЕЛ Скопје	978-9989-682-74-2	544	850
2	„Strategic Management: Competitiveness and Globalization“ („Стратегиски менаџмент: Конкурентност и глобализација“), од авторите M.A. Hitt, R.D. Ireland и R.Hoskisson (M.A. Хит, Р.Д. Арланд и Р.Хоскисон)	Друштвото за новинарско-издавачка и печатарска дејност „НАМ-ПРЕС“ ДООЕЛ Скопје	978-9989-682-81-0	1.056	850
3	„Financial Markets and Institutions“ (7/e) („Финансиски пазари и институции“), од авторите F. Mishkin и S. Eakins (Ф. Мишкин и С. Екинс)	Друштвото за производство, трговија и услуги „АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ, ПЕЧАТЕЊЕ И ДИЗАЈН“ ДОО увоз-извоз Скопје	978-608-231-065-7	704	850

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6912/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3074.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- КП број 1568/25, КО Чаир, со површина од 3863м2, евидентирана во Имотен лист број 94097;
- КП број 1568/26, КО Чаир, со површина од 15001м2, евидентирана во Имотен лист број 94100.

Врз основа на согласноста број 09-7491/2 од 28.9.2012 година, на Министерството за образование и наука со кое се откажало од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Карпош, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Карпош, број 51-7006/1 од 20.11.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7513/1
2 октомври 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3075.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на барањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 5.10.2012 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр. 152, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во фотоволтаична електрана „МВ“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија преку фотоволтаичен систем лоциран на КП. бр. 176/1 согласно имотен лист бр. 810 КО Визбегово, Општина Бутел.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-182/12
5 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. „Самоилова“ бр. 152, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
XX.XX.20XX година

4. Датум до кога важи лиценцата
XX.XX.20XX година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 103.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 5093040

7. Единствен даночен број – 4030995227909

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем „МВ“, со моќност од 99,84 kW, изграден на КП бр. 176/1 КО Визбегово, Општина Бутел.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр.152, Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,
- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,
- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и
- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

- Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
 - во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
 - да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) преземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**1. Име на фотоволтаичен систем:**

- Фотоволтаична централа „MB“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Во Општина Бутел на КП 176/1 КО Визбегово;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- година на почеток на работа: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 50 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 416 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-240P;
- производител: Canada;
- Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 240 W; напон 30 V; струја 7,95 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор: $416 \times 240 = 99,84 \text{ kW}$
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија
- тип, производител и номинални
- Податоци на инвертор:
- тип: инвертор Samil Power - SolarLake 12000TL, трифазен – количина 8 производител: Германија
- номинални податоци: моќност од 17 kW, AC напон 400 V

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1450 kWh/m на хоризонтална површина**6. Очекувано производство на електрична енергија: 128,565 MWh.****3076.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.10.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на ул. бул. Македонија бб, Делчево, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ГП бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на ул. Бул. Македонија бб, Делчево
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-30
- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“
- податоци за локација на електроцентралата: ГП бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 модули со моќност на модули од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 80.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“, УП1 бр. 08-50/12 од 23.03.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-197/12
8 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3077.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 8.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 43,691
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 45,118
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 44,250
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 43,605
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,495

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 83,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 84,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 71,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 60,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 43,407

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	82,50	82,00	81,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	84,00	83,50	83,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	71,00	70,50	70,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	59,50	59,00	58,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,978
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,822
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,313
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,203
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.10.2012 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1834/1

8 октомври 2012 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

3078.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на ул. Бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија

произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ГП бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на ул. Бул. Македонија бб, Делчево
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-30

- назив на електроцентралата: фотонапонската електроцентрала „Гео Солар“

- податоци за локација на електроцентралата: ГП бр.2.1 блок Б-2, КП 4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 модули со моќност на модули од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 80.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 8.10.2027 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-196/12

8 октомври 2012 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

3079.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ со планирана моќност од 607 kW и со локација реф. бр. 138 (согласно договор за концесија за вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-48

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф.бр. 138 на КП. 830, 108, 60,1016, 106, 392, во с.Глажња, КО Глажња, Општина Липково и КП. 87, 2550, 2551, 2576, 2577, 2579, 2611, 2612, 2613, 2767, 2769/1, 2770, 3159, 3164, КО Брест, Општина Чучер Сандево

- планирана моќност на електроцентралата: 607 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.540.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 28.11.2013 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брестјанска - реф. бр. 138“ со планирана моќност од 607 kW и со локација реф. бр. 138 (согласно договор за концесија за вода за изградба на Мала хидроелектрана Брестјанска со реф.бр 138, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/1 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/1 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/1 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-198/12
8 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3080.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 8.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со планирана моќност од 220 kW и со локација реф. бр. 75 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Љубанска со реф.бр.75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија – концедент со бр.12-7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-49
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“
- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел
- планирана моќност на електроцентралата: 220 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Љубанска со реф.бр.75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија –концедент со бр.12-7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 година).
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.360.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Љубанска со реф.бр.75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија – концедент со бр.12-7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 14.11.2013 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со планирана моќност од 220 kW и со локација реф. бр. 75 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Љубанска со реф. бр. 75, склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ и Министерство за економија со бр.12-7348/5 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија на вода склучен помеѓу Друштво за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ – отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија –концедент со бр.12-7987/5 од 10.11.2010 година и анекс на договорот склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје и Министерство за економија со бр.12-7065/4 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-199/12
8 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012125